

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **09663/2019**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Попова**, адреса на е-пошта: **l.popova@katastar.gov.mk** телефон/факс: **3204842/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување и репарирање на геодетски инструменти и опрема

Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Услуги за одржување и поправка**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Секторски договор **Не**

Централно тело **Не**

Групна набавка **Не**

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Даден е во техничката спецификација која е составен дел на тендерската документација.**

Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
50430000-8	Услуги за поправка и одржување на прецизна опрема

Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: **Сите делови**

Дел број	Опис на делот за набавка	Аукција/Конечна цена
2	- Набавка на услуги за одржување на геодетски инструменти и опрема од фирмата STONEX.	

Рамковна спогодба: **Не**

Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

Динамичен систем **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

Вид на постапка: **Набавки од мала вредност**

Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

Електронска постапка? **Да**

Дали е спроведена електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **19.11.2019**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **1015-15435/1**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **1**

Највисока добиена понуда: **1.550,00**

Најниска добиена понуда: **1.550,00**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за развој на информациона системи ГОВЕ ДОО Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ХО ШИ МИН 51-Б**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - БУТЕЛ**

Држава: **Република Македонија**

IV.2.1) Групна понуда **Не**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ **354.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ **50.000,00**

IV.3.3) ДДВ: **18%**

IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **59.000,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **26.11.2019**

ДЕЛ V: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР

Известувања за склучен договор:

Известувања за измена за склучен договор:

Реден број	Број на дел	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Тип на договор	Вредност на склучениот договор со ДДВ
1	1	Друштво за трговија и деловни услуги ГЕО ВИЛД МАК ДООЕЛ Скопје	Одржување и репарирање на геодетски инструменти и опрема	Известување за склучен договор	236.000,00

Реден број	Број на дел	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Тип на договор	Вредност на склучениот договор со ДДВ
2	2	Друштво за развој на информациона системи ГОВЕ ДОО Скопје	Одржување и репарирање на геодетски инструменти и опрема	Известување за склучен договор	59.000,00
3	3	Друштво за развој на информациона системи ГОВЕ ДОО Скопје	Одржување и репарирање на геодетски инструменти и опрема	Известување за склучен договор	59.000,00
				Вкупно: Проценета вредност на набавката со ДДВ: Променета проценета вредност на набавката со ДДВ:	354.000,00 354.000,00 0,00

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ